

<b>Категорија</b>	<b>Време на преглед</b>
<p data-bbox="280 270 711 304"><b>Воспитно – образовна дејност</b></p> <p data-bbox="220 327 771 527">Наставници, хигиеничари, воспитувачи, педагози, психолози, дефектолози, социјални работници итн. кои не се во контакт со храна.</p>	<p data-bbox="1016 411 1235 445">Еднаш годишно</p>
<p data-bbox="196 552 797 856">Лица вработени во областа на исхрана, грижа и одржување хигиена кај деца во предучилишни установи, установи за колективно сместување на деца и младинци и институции за социјална заштита за сместување на лица од одредени категории.</p> <p data-bbox="201 879 789 972">Негувателки, медицински сестри, вработени во кујна, хигиеничари и слично.</p>	<p data-bbox="976 741 1276 774">На секои шест месеци</p>
<p data-bbox="350 993 641 1026"><b>Здравствена дејност</b></p> <p data-bbox="207 1047 784 1247">Лекари, фармацевти, медицински сестри, здравствени соработници, болничари (кои не се во контакт со храна), медицински техничари, лаборанти, хигиеничари.</p>	<p data-bbox="1016 1104 1235 1138">Еднаш годишно</p>
<p data-bbox="207 1270 784 1520">Лица вработени во грижата и исхраната на пациентите и одржувањето хигиена во здравствените установи и други форми на здравствена заштита, во одделенијата наведени долу:</p> <ul data-bbox="224 1543 768 1850" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="224 1543 768 1633">-во акушерски одделенија со боксови за новороденчиња;</li> <li data-bbox="224 1656 768 1747">-во одделенија за предвремено родени бебиња;</li> <li data-bbox="224 1770 768 1860">-во одделенијата за деца на здравствените установи каде се врши стационарна</li> </ul>	<p data-bbox="976 1543 1276 1577">На секои шест месеци</p>

<p>здравствена заштита;  -во единици за интензивна нега;  -во одделенијата за палијативна нега.</p>	
<p>Лица вработени во производство,  дистрибуција и промет на лекови и  медицински помагала, или вработени кои  доаѓаат во директен контакт со лекови и  медицински помагала.</p>	<p>Еднаш годишно</p>
<p><b>Лица вработени во козметика</b></p>	
<p>Лица вработени во обезбедување хигиенска  нега и разубавување на лицето и телото и  во обезбедување на немедицински естетски  интервенции кои го нарушуваат  интегритетот на кожата; јавни бањи, велнес  и спа центри, бербери, фризери, масери,  педикуристи, маникири , козметички  услуги и услуги за депилација, тетоважи,  пирсинг итн., како и во производството на  козметика.</p>	<p>Еднаш годишно</p>
<p><b>Производство и промет на храна</b></p>	
<p>Лица кои вршат активности во  производството, дистрибуција, промет,  трговија, послужување храна, и други  активности во кои доаѓаат во директен  контакт со храна, или пакување што е во  директен контакт со храна.</p>	<p>На секои шест месеци</p>

Лица вработени во јавното снабдување со вода за пиење на населението, како и лица кои доаѓаат во контакт со вода и пакување во директен контакт со вода, при производство на флаширана вода.	На секои шест месеци
Лица вработени во производство и промет на чаеви, билки, додатоци во исхраната и сл.	На секои шест месеци
Лицата кои во текот на своето образование вршат задолжителна пракса во гореспоменатите работни места.	Овие лица, се должни да вршат здравствено-хигиенски прегледи под условите, во роковите и на начин пропишани за лицата вработени на тие работни места.